



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текущата сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1932-Т-220, за одделни издања 1932-Т-222 и за огласи 1932-Т-221.

Среда, 14 октомври 1953

БЕЛГРАД

БРОЈ 41

ГОД. IX

Цена на овој број е 20.— дина. — Претплата за 1953 година изнесува 1600.— дина., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-833, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-618, Тел. централа 28-010.

331.

ОДЛУКА

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТВРДА НА УКАЗОТ НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ДОНЕСЕН НА 30 АПРИЛ 1952 ГОДИНА ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕНОТ 71 ОД ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ

Врз основа на чл. 71 од Законот за управните спорови и членот 3 и 15 од Правилникот за работа на Народната скупштина на ФНРЈ за заеднички седници на Сојузното веќе и Веќето на народите, Народната скупштина на ФНРЈ на својата XXVIII заедничка седница, одржана на VI редовно заседание (од второто свикување) на 8 септември 1953 година донесува одлука, која гласи:

Се потврдува Указот за недопуштивоста за водење управни спорови против решенијата за преводење државните службеници на новите плати што го донесол Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ на 30 април 1952 година.

Народна скупштина

на Федеративна Народна Република Југославија

Претседател
на Веќето на народите,
Јосип Видмар, с. р.

Претседател
на Сојузното веќе,
Владимир Симиќ, с. р.

332.

Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИСКРАНА (ФАО)

Во Уредбата за оснивање на Југословенскиот национален комитет на Организацијата на обединетите нации за селско стопанство и исхрана (ФАО) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/52), се вршат измени и дополненија, така што пречистениот текст да гласи:

УРЕДБА

за оснивање Југословенска национална комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за исхрана и селско стопанство (ФАО)

Член 1

За да се обезбеди стручна соработка помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Организацијата на обединетите нации за исхрана и селско стопанство (ФАО) се оснива Југословенска национална комисија за соработка со Органи-

зацијата на обединетите нации за исхрана и селско стопанство (во натамошниот текст: Комисија).

Член 2

Задачите на Комисијата се:

1) во соработка со надлежните државни органи, на стопанските установи и општествените организации, да им подготвува информации за состојбата и развитокот на селското стопанство, шумарството, риболовот, водостопанството и исхраната, доколку тие информации служат за употреба во странство;

2) да подготвува податоци и материјали што се однесуваат до стопанските гранки споменати во точката 1), а кои им се потребни на делегациите што се упатуваат на конференцијата на Организацијата ФАО или на други меѓународни конференции;

3) да обезбеди соработка на државните органи, на стопанските установи, општествените организации и поединци што се заинтересирани во прашањата на исхраната и селското стопанство, и да ги запознава со публикациите, препораките и со дејноста на Организацијата ФАО;

4) во соработка со Управата за економска и техничка помош, да подготвува програми за техничката помош и за услугите што се примаат и даваат преку Организацијата ФАО, а се однесуваат до стопанските гранки од точ. 1);

5) да соработува со Организацијата ФАО во сите стручни прашања со кои се занимава оваа организација.

Член 3

Членовите на Комисијата и нејзиниот претседател ги именува Сојузниот извршен совет.

Членството во Комисијата е почесно и трае две години.

Член 4

Комисијата донесува правилник за својата работа.

Претседателот се грижи за извршување на одлуките на Комисијата.

Член 5

За проучување посмделни прашања од дејноста на Комисијата претседателот може да ангажира еден или повеќе стручњаци што не се членови на Комисијата.

Член 6

За вршење административни и технички работи Комисијата има свој секретаријат.

Со работата на секретаријатот раководи секретар.

Секретарот и службениците имаат статус на службеник на сојузната државна управа.

Член 7

Комисијата има одделна претсметка во рамките на сојузниот буџет.

Претседателот на Комисијата е наредбодавец за извршување на претсметката.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 194

3 септември 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

333.

Врз основа на чл. 31 од Законот за планското управување со народното стопанство, а во врска со точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/52), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ ШЕКЕРНА РЕПА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Во Одлуката за измена на тарифата за превозење стоки на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53) во точката I под 15) ставот трет се менува и гласи:

„Ова намалување се одобрува со враќање на возарината.“

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 12273

3 октомври 1953 година

Белград

Го застапува

Претседателот на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

334.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), а во врска со точ. 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет издава

НАРЕДБА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕНО ЗАБРАНУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА СРЕДСТВАТА ОД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ФОНДОВИ ДА ГИ КОРИСТАТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА СТРАНСТВОТО СТОКИ И УСЛУГИ И УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА ТАА НАРЕДБА

1. Наредбата за времено забранување на стопанските претпријатија средствата од определените фондови да ги користат за плаќање на странството стоки и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/52) чие важење беше продолжено до 15 октомври 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/53 и 33/53) и Упатството за примена на таа Наредба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/53) остануваат во сила до 31 декември 1953 година.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 13022

14 октомври 1953 година

Белград

Го застапува

Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

335.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52) и точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет издава

НАРЕДБА

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕНО ЗАБРАНУВАЊЕ УВОЗОТ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ И НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ УВОЗОТ НА ЦИГАР-ПАПИР

1. Се ставаат вон сила Наредбата за времено забранување увозот на некои производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/52), со измените и дополнењата во бр. 58/52 и 27/53) чија што важност беше продолжена со Наредбата за продолжување важноста на Наредбата за времено забранување увозот на некои производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/53 и 33/53) до 15 октомври 1953 година и Наредбата за забранување увоз на цигар-папир („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/53).

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 13020

14 октомври 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

336.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52) и точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ

1. Се забранува извозот на следните производи:
Од гранката 114 — црна металургија

старо железо, отпадот од железо, стар машински лив, железна руда и сите видови сурово железо;

Од гранката 115 — обоена металургија
алуминиум во блок, алуминиум топен, легури на алуминиум, феро-молибден, селен, месинг, отпадот од месинг, струготини од месинг, отпадот од бакар, струготини од бакар и калциум молибдат;

Од гранката 125 — кожа
сурова крупна кожа;

Од гранката 313 — експлоатација на шуми
обловина, јамско дрво, танинско костеново дрво, целулозно дрво на четинари и делкани дабови прагови.

2. Стопанските организации можат само со одделни одобренија од Управата за надворешна трговија во рамките на определените контингенти да извозат следни производи:

Од гранката 115 — обоена металургија
валјани производи од бакар, валјани производи од бакарни легури, ковани производи од бакар, влечени производи од бакар, бакарни легури, бакарни јажиња голи, месингана шљака, валјани производи од алуминиум, влечени производи од алуминиум и алуминиумски јажиња.

Од гранката 122 — дрво
делкани прагови и екстракт за штавење костенов;

Од гранката 313 — експлоатација на шуми
танинско дабово дрво, огревно дабово дрво, на четинари и костени и делкани други прагови.

3. Со оваа наредба се ставаат војз сила: Наредбата за забрана извозот на селско-стопански и индустриски производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52), Наредбата од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ бр. 9467 од 27 ноември 1952 година за забрана на извозот на обла граѓа од гранката 313, Наредбата за забрана на извозот на некои производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/53 и точ. 3 од Наредбата за укинување забраната на извозот на некои производи и ограничението на извозот на огревното дрво („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53).

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 13024

14 октомври 1953 година

Белград

Го застапува
Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

337.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53) и точ. 2 од Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И НА РИБАРСТВОТО

Во Упатството за примена на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селското стопанство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/53), во одделот II точ. 6 зад ставот под е) се додава нов став под ж), кој гласи:

„ж) справи, машини, уреди (ладњачи, сушари) и прибор за преработка на брашно, млеко, месо, овоштие и зарзават, јајца, риби, перје, волна и свињски влакна	% на попу- стот	Коефициент за пресмету- вање износот на попустот
	60	1,50“

Во истото упатство одделот IV под 12 се менува и гласи:

„12) Како повластена продавна цена на индустриските производи од домашното производство наменети за потребите на селско-стопанското производство односно рибарството, се смета онаа цена што ќе ја постигнат продавачите при продажбата на тие производи на купувачите кои во смисла на ова упатство имаат право на купување на тие производи по повластените цени.

Како повластена продавна цена на индустриските производи од увозот наменети за потребите на селско-стопанското производство односно рибарството, се смета набавната цена во странство пресметана по динари по утврдениот паритет на динарот.

Повластената продавна цена не ги опфаќа трошоците на подвозот од утоварната станица на продавачот до истоварната станица на купувачот. По исклучок повластената продавна цена на производите од точ. 5) под I од ова упатство, како и на петролот за осветление за рибарството, може

да ги содржи и трошоците на подвозот до истоварната станица на купувачот.“

Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 13023

14 октомври 1953 година

Белград

Го застапува
Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

338.

Врз основа на чл. 8 ст. 3 од Општиот закон за занаетчиството и точ. 3 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), а во врска со чл. 19 од Законот за воените инвалиди од војните и чл. 41 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, Одборот за социјална и здравствена политика на Сојузниот извршен совет пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ НА ОСПОСОБЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

1. Инвалидите од војните, на трудот и другите инвалиди што ќе се оспособат за вршење работи на занаетчиски помошник или квалификуван работник во центрите за рехабилитација на инвалидите, во претпријатијата определени за професионално оспособување на инвалидите, во специјалните инвалидски школи и на други места предвидени со прописите за здобивање со стручната спрема, можат да го полагаат стручниот испит пред надлежната комисија формирана во смисла на чл. 10 и 23 од Уредбата за учениците во стопанството и чл. 23 од Уредбата за стручните школи штом по скусената програма ќе се оспособат за вршење определена работа.

Овие лица можат да го полагаат испитот пред срокот предвиден со Општиот закон за занаетчиството и без обзир на годините на возраста.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 7171

30 септември 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за социјална и здравствена
политика,
на Сојузниот извршен совет,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

Согласен,
Го застапува
Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

339.

Врз основа на точ. 1 и 5 од Одлуката за определување делот на девизните средства што ќе и го продаваат стопанските организации на Народната банка на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ШТО ИМ ОСТАНУВА НА СЛОБОДНО РАСПОЛАГАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1) Стопанските организации што остваруваат девизни средства со извоз на производите цитирани во оваа точка, добиваат на слободно распо-

давање следни износи на остварените девизни средства:

Гранка на производите	Процент на девизните средства што стопанските организации го добиваат на слободно располагање
111 — Електроенергетика	80
112 — Јаглен од сите видови и деривати на јаглен	80
113 — Нафтни деривати	80
114 — Производи на црната металургија	80
115 — Производи на обоената металургија:	80
— феролегури, валјан и влечен материјал	80
— обоени метали и друго	30
116 — Неметали и нивни производи (цемент, стакло итн.)	80
117 — Производи на металната индустрија	80
118 — Производи на бродоградбата	80
119 — Производи на електроиндустријата	80
120 — Производи на хемиската индустрија	80
121 — Индустрија на градежен материјал	80
122 — Дрвна индустрија:	
— делкана граѓа од сите видови	30
— друго: шпер плочи, паркет, лесонит плочи, фурнири, сандаци, финални производи (мебел, кибрит и друго)	80
313 — Производи на експлоатацијата на шумите	30
123 — Целулоза и папир	80
124 — Производи на текстилната индустрија (без кадела и волна)	80
Волна, кадела и колчина	30
125 — Кожа:	
— сурова и сува кожа од сите видови	30
— преработена кожа од сите видови, финални производи од кожа, крзна и кожа од дивина	80
126 — Производи од гума	80
127 — Производи на прехранбената индустрија:	
Суви сливи и вино	30
129 — Тутун	30
Цигариња и други преработки од тутун	80
Селско-стопански производи освен житата	30
Производи на домашната ракотворба од сите видови	80
Лековито растение, печурки, шумски плодови (боровници и друго)	80
Публикации, печат, филмови, книги, рекламни работи	80

2) Трговските претпријатија што ги вршат работите на извозот во своје име и за своја сметка,

добиваат на слободно располагање 30% од остварените девизни средства.

Претпријатијата од претходниот став што извозат пекмез, пулпа, црева, суво овоштие и зарзават (освен суви сливи), производи на домашната ракотворба и занаетчиството, лековити растенија и шумски плодови, ако извозот го вршат во своје име и за своја сметка, добиваат на слободно располагање 80% од остварените девизни средства.

3) Градежните, транспортните и другите услужни претпријатија (како на пр.: туристички и шпедитерски организации, птт и др.), добиваат на слободно располагање 50%, а претпријатијата на југословенското поморство, речното бродарство и претпријатија што вршат квалитативен и квантитативен прием на стоки, 80% од девизните средства остварени со сопствена дејност.

4) Остатокот на девизните средства должни се стопанските организации од точ. 1, 2 и 3 од ова решение да и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ по званичен курс.

5) Со ова решение се става вон сила Решението за наголемување делот на девизните средства што им останува на слободно располагање на стопанските организации — извозници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/53).

6) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 13021

14 октомври 1953 година

Белград

Го застапува
Претседателот на Одборот
за стопанство на Сојузниот
извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

340.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЧИНОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИЗВОДЕЊЕТО НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ И ИСПОРАКИ И МОНТАЖА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ДОБРА ВО СТРАНСТВО И НИВНОТО КРЕДИТИРАЊЕ

1) Изводење градежни работи во странство како и испораки и монтажа на инвестициони добра што се вршат врз основа на долгорочни кредити, можат да се вршат само по претходно одобрение од Управата за надворешна трговија.

Стопанските организации што имаат намера да учествуваат во овие работи, должни се со молба да се обрнат до Народната банка на ФНРЈ — Главната централа во Белград. Овие молби со своје мислење Народната банка на ФНРЈ ќе ги испраќа до Управата за надворешна трговија на одобрение.

Со молбата, стопанските организации ќе испратат до Народната банка на ФНРЈ документарна економска анализа на работите, односно на испораките, на финансиските услови на работата и уверение од Сојузната управа за инвестициона изградба за техничката способност за изводење работи.

2) Кредитите и банковните гаранции во странска валута ќе ги одобрува Народната банка на ФНРЈ врз основа на одобрението од Управата за надворешна трговија од точ. 1 ст. 1 од ова решение.

Евиденцијата за трошењето на овие средства ќе ја води Народната банка на ФНРЈ.

3) Исто така Народната банка на ФНРЈ ќе им одобрува на стопанските организации кредити во домашна валута за изводење работи и набавка на

материјали во земјата што се врзани за работите и испораките од точ. 1 на ова решение.

4) Технички упатства за спроведување на ова решение ќе пропише Народната банка на ФНРЈ.

5) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 12058

29 септември 1953 година

Белград

Го застапува

Претседателот на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

341.

Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон и точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ВЕШТАЧКОТО ГУБРЕ

1. Се определуваат следни повластици од продавната цена при набавката на вештачки губриња, и тоа:

Наименување	% на намалувањето	Коефициент за пресметување износот на попустот (регресот)
1) супер фосфат	60	1,5
2) калциев цијанамид нитрофоскал и КАС	78	3,55
3) Амонсулфат од домашното производство		
а) за производство мешано губре	64	1,77
б) за непосредна употреба кај производителот	80	4
4) други азотни губриња	55	1,22
5) калиеви губриња	50	1

2. Со ова решение се менува и дополнува точ. I под 3) — б) од Упатството за примена на Решението за повластени продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/53).

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 12554

3 октомври 1953 година

Белград

Го застапува

Претседателот на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

342.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), а во согласност со Одборот за буџет, Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРАВОТО НА ПОВЛАСТЕНО КУПУВАЊЕ ЈАГЛЕН НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА

1. Правото на повластено купување литнит односно црн јаглен, а во смисла на ова решение, го имаат неженетите офицери и неженетите милици-

онери и подофицери на Народната милиција што не живеат во касарни.

2. Припадниците на Народната милиција од претходната точка имаат право на повластено купување 1 тона литнит односно 0,5 тона црн јаглен.

3. За купените количини литнит односно црн јаглен определени во претходната точка лицата што имаат право на повластено купување плаќаат 20% од продавната цена што ќе ја постигнат трговските претпријатија и другите стопански организации што се занимаваат со продажба на јаглен во смисла на точ. 1 и 2 ст. 1 од Решението за доделување субвенција на трговските претпријатија заради намалување цените на црн јаглен и литнит за потребите на домаќинствата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53).

4. Припадниците на Народната милиција што имаат право на повластено купување јаглен а не сакаат да се користат со правото на повластено купување јаглен или го користат само делум, ќе добијат парична надокнада што изнесува 1.200 динари за една тона литнит. Оваа парична надокнада ќе ја даваат командите и надлештвата при кои се на служба припадниците на Народната милиција што имаат право на повластено купување јаглен, и тоа на товар на сојузните приходи.

5. Правото на повластено купување јаглен го имаат оние припадници на Народната милиција од точ. 1 од ова решение што се наоѓаат во служба на милицијата на денот на влегувањето во сила на ова решение.

6. Командите и надлештвата на Народната милиција должни се да издаваат дознаки за повластено купување јаглен, односно да ја исплатат паричната надокнада, во смисла на ова решение, заклучно со 31 октомври 1953 година. По овој срок не можат по никој основ да се издаваат дознаки за повластено купување јаглен ниту да се вршат исплати на паричните надокнади.

7. Припадниците на Народната милиција што имаат право на повластено купување јаглен, можат да го вршат тоа купување до 31 декември 1953 година.

8. За продадените количини литнит односно црн јаглен, во смисла на ова решение, трговските претпријатија и другите стопански организации имаат право на регрес помеѓу продавната цена што ќе ја постигнат оние претпријатија и организации што се занимаваат со продажба на јаглен на потрошувачите во смисла на точ. 1 и 2 ст. 1 од Решението за определување субвенција на трговските претпријатија заради намалување цените на црн јаглен и литнит за потребите на домаќинствата, и цената по која припадниците на Народната милиција што имаат право на повластено купување го плаќаат јагленот во смисла на точ. 3 од ова решение.

9. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 12614

3 октомври 1953 година

Го застапува

Претседателот на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

343.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА РОТО-ХАРТИЈА

1. Се укинува Решението на Владата на ФНРЈ бр. 4164 од 31 декември 1952 година („Службен

лист на ФНРЈ“, бр. 63/52), со кое на фабриката за папир Вевче и' било признаено правото на надокнада на разликата помеѓу сопствената продажна цена на производителот за производство на рото-хартитија и цената по која се продава рото-хартитијата од увозот.

2. Ова решение ќе го изврши сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство и Народната банка на ФНРЈ.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 11971

8 октомври 1953 година

Белград

Го застапува

Претседателот на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет,

Милентије Поповиќ, с. р.

344.

Врз основа на чл. 12 точ. 5 и чл. 13 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а во врска со чл. 57 ст. 2 од Основниот закон за општествениот придонес и за даноците, издавам

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАПЛАТА НА ДАНОКОТ ПРИ ИСПЛАТА НА СМЕТКИТЕ НА ПРИВАТНИ ЛИЦА

I. Во Наредбата за наплата на данокот при исплата на сметките на приватни лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 60/52 и бр. 18/53), се вршат следни измени и дополненија:

Точ. 8) од Наредбата под б) и в) се менува и гласи:

„б) за сите други испорачани производи и за извршените услуги по кои вкупно договорената цена односно надокнада не преминува 6.000 динари. Ако не постои писмен договор, одредбите за регистрација на сметките нема да се применуваат само ако збирот на сите примања на еден подносител на сметки (признаници) од една исплатна благајна во текот на календарската година не го премине износот од 6.000 динари, но ако збирот на исплатите премине 6.000 динари, мора при наредните исплати да се постави по оваа наредба;

в) за продажба на стари ствари, освен отпадци. Како стари ствари се сметаат: употребувана облека и обувки, употребувани постелни ствари, употребуван прибор за јадење и други употребувани предмети на покуќнината, стари книги и слично. Како стари ствари не се сметаат машини и инструменти, како што се: моторни возила од сите видови; парни, моторни и електрични машини, фрижидери, рентген апарати, електрични кревалки и сл.; инструменти од сите видови; машини за пишување и за сметање, апарати за умножување и слично“.

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 13334

21 септември 1953 година

Белград

Државен секретар

за работи на народното стопанство,

Пушан Чалиќ, с. р.

345.

Врз основа на точ. 4 од Одлуката за надокнада на трошоците за пренесување посмртни остатоци на воените лица и припадниците на Народната милиција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/53) а во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација, пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОКНАДА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПОСМРТНИ ОСТАТОЦИ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА И ПРИПАДНИЦИТЕ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА

1) Пренесувањето на посмртните остатоци на воените лица кои во време на мирот ќе загинат или умрат под условите предвидени во Одлуката за надокнада на трошоците за пренесување на посмртните остатоци на воените лица и припадниците на Народната милиција, ќе се врши на товар на претсметката на приходите и расходите на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, а по одредбите од ова упатство.

2) На товар на претсметката на приходите и расходите на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана се врши во време на мирот пренесувањето на посмртните остатоци, и тоа:

а) на војници (морнари), разводници, десетари и сročни подофициери, што ќе загинат или умрат во текот на служењето на задолжителниот воен срок;

б) на воените питомци што ќе загинат или умрат во текот на школувањето во воените школи;

в) на воените обврзници-војници (морнари), резервни разводници, десетари, подофициери, офицери и воени службеници, што ќе загинат или умрат во текот на вршењето на воената вежба или во текот на вршењето на некоја друга воена служба;

г) на активните подофициери, офицери и воени службеници кои при вршењето на службата или во врска со службата ќе загинат или од задобивените рани или повреди ќе умрат, како и оние што ќе умрат од болестите задобивени непосредно при вршењето на службата или во врска со службата.

Изразот „офицер“ опфаќа и генерали и адмиралите.

Пренесувањето на посмртните остатоци нема да се врши на товар на претсметката на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана ако загиналото или умреното воено лице се закопува на државен трошок по некој друг основа.

Со ова не се задира во правото на законина што и' припаѓа по одделните прописи на фамилијата на загиналото или умреното воено лице.

3) Пренесувањето на посмртните остатоци ќе се изврши само по барање од членот на потесната фамилија, ако барањето во таа смисла е поднесено во срок од една година од денот на смртта на односното лице. Во молбата за пренесување, што и' се поднесува на единицата (установата) на која умреното односно загиналото воено лице и' припаѓало, треба да се наведе: фамилијарното, татковото и роденото име, чинот и воената пошта на умрениот (загиналиот), кога умрел (загинал), местото каде што се наоѓаат посмртните остатоци, дали е закопан, и местото во кое се сака да се пренесе заради закоп. Органот што го донесува решението по оваа молба ќе се извести од надлежните санитетски органи од што умрело односното лице.

Како потесна фамилија во смисла на ова упатство се сметаат: брачниот другар, децата и родителите.

4) Одобрението за пренесувањето на посмртните остатоци на военото лице што е закопано го дава командата на полкот, самостојниот баталјон, самостојниот дивизион, на нив рамна или повисока команда (установа), откако претходно ќе издејствува од надлежниот државен орган по одредбите на Пра-

вилникот за пренесување мртовци („Служен лист на ФНРЈ“, бр. 55/48) одобрение за ископување односно за пренесување на посмртните остатоци.

Ако воено лице умрело во воена болница или друга воена здравствена установа, па уште не е закопано, одобрение за пренесување на посмртните остатоци дава управата на болницата (установата), а ако воено лице умрело — загинало вон својата единица или вон воената санитарска установа (на пропатување или во граѓанска санитарска установа и сл.), одобрението за пренесување го дава командата на најблискиот гарнизон.

5) Пренесувањето на посмртните остатоци нема да се изврши ако никој од членовите на потесната фамилија не дојде да ги преземе посмртните остатоци во рок од два месеца по издаденото одобрение за пренесување, освен оправданите случаи на недоаѓање.

6) Началникот на позадината на Југословенската народна армија ќе определи со одделен пропис која војничка спрема и на кои воени лица им припаѓа заради закоп.

7) Исплатата на трошоците за пренесување и закоп на умрено (загинало) воено лице се врши од соодветната партија и позиција на претсметката на приходите и расходите на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Потребните парични средства за исплата на трошоците цитирани во точ. 8 од ова упатство интендантскиот орган на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана ги обезбедува со годишната претсметка на приходите и расходите и овие трошоци во претсметката на приходите и расходите се предвидуваат во одделна партија под ставката „Трошоци за пренесување посмртни остатоци на воени лица“.

8) Во трошоците за пренесување и закоп на посмртните остатоци на умрено (загинало) воено лице, што се исплатуваат од паричните средства предвидени со точ. 7 од ова упатство, спаѓаат:

а) цената на еден дрвен мртвечки сандак;

б) цената на еден лимен мртвечки сандак ако е тој потребен по одредбите на Правилникот за пренесување мртовци;

в) трошоците за превозење еден пратител на посмртните остатоци со воз III класа и со брод од соодветна класа за заминување и враќање, како и неговите патни трошоци по прописите што постојат. Ако пратителот е лице што не е во работен однос, патните трошоци ќе му се определат по прописите што важат за патните трошоци на државните службеници;

г) трошоците за превозење посмртни остатоци со патнички воз и брод до местото на закопот односно фактичните трошоци на превозот, ако на односната релација не постои железнички и бродски сообраќај;

д) трошоците за службено патување на лекар и еден офицер, ако посмртните остатоци биле закопани вон местото на постојаното службување на овие лица, ако им припаѓа дневница по прописите што постојат;

е) трошоците за ископување и закопување на посмртните остатоци;

ж) трошоците за затрупување на поранешниот гроб; и

з) сите други трошоци што би се јавиле при пренесувањето на умреното — загиналото воено лице, а за кој би се установило дека биле нужни и оправдани.

9) Посмртните остатоци на военото лице кое од нечесни подбуди извршило самоубиство или загинало во бегство и сл. не можат да бидат пренесени заради закоп на државен трошок.

10) Надлежната команда — управата што го издава одобрението за пренесување на посмртните остатоци, ќе определи: на кој начин ќе треба да се

изврши пренесувањето (со железница, брод или камион), која установа или единица на молителот ќе му издаде воен товарен лист, односно камион или кола за превозење, билет или пари за превозење со железница на пратителот на посмртните остатоци, дрвен сандак а по потреба и од лим, како и која единица (установа) ќе определи воен лекар заради присуствување на ископувањето односно затворањето на посмртните остатоци во сандакот.

11) Ако посмртните остатоци биле закопани, при ископувањето мораат да бидат присутни воен лекар и еден офицер што ќе го определи командантот на гарнизонот на чија територија се наоѓа гробот на односното лице. Истото важи и при затворањето на посмртните остатоци во сандакот, без обзир дали биле закопани или не. Воениот лекар е одговорен за точното извршување на санитарните прописи предвидени со Правилникот за пренесување мртвци. По извршеното ископување поранешниот гроб мора да се затрупа. Командата (управата) му издава на пратителот на посмртните остатоци „Спроводница на посмртните остатоци“ по приложениот образец. Спроводницата мора да биде потпишана од воениот лекар и заверена со тркалест печат од надлежната команда (управа).

Во исклучителни случаи, кога воениот лекар е спречен да дојде на местото од каде се пренесуваат посмртните остатоци ќе му се определи како заменик лекар од граѓанството.

12) Посмртните остатоци се превозат по прописите што важат за превозење воени пратки.

Во поглед на постапката со посмртните остатоци на воените лица умрени на брод, важат прописите за здравствената служба во поморскиот сообраќај.

На пратителите на посмртните остатоци им се издава возен билет на соодветната релација или им се исплатува цената на возниот билет.

Дрвениот и лимениот сандак се издаваат било во вид на готови производи на воените работилници, било со набавка на тие предмети во граѓански занаетчиски или други работилници. Сандакот треба да биде обичен, а во поглед на цената треба да и' одговара на просечната цена во местото во кое е изработен.

Ако лицето што добило одобрение за пренесување посмртни остатоци платило од свои средства некои од издатоците кои по ова упатство паѓаат на товар на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, ќе му се надокнадат тие издатоци во фактичната висина, а врз основа на поднесените докази за исплатата.

13. Ако воено лице умрело од заразна болест, органот што го издава одобрението за пренесување на посмртните остатоци е должен за издаденото одобрение итно да го извести оној народен одбор на општината (градоот) на чие што подрачје ќе се изврши закопот.

14. При закопот, лицето што ги следи посмртните остатоци ќе му ја предаде „Спроводницата на посмртните остатоци“ на народниот одбор на општината (градоот) на чие што подрачје се врши закопот. Народниот одбор на општината (градоот) ќе потврди на гробот на „Спроводницата на посмртните остатоци“ дека закопот е извршен во присуство на претставници на месната власт, а потоа „Спроводницата“ ќе ја упати службено до онаа команда (управа) што го издава одобрението за пренесување на посмртните остатоци.

15. Воените органи се должни при пренесувањето на посмртните остатоци на умрените (загиналите) воени лица да се придржуваат кон санитарските мерки што се пропишани со Правилникот за пренесување мртвци.

16. Нерасправените случаи на барање надокнада за досега извршените пренесувања на умрените

воени лица ќе се решаваат по одредбите од ова упатство.

17. Поблиски прописи за примена на ова упатство дава Санитетската управа на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

18. Ова упатство се однесува само на воените лица и влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“ и од тој ден се става во сила прописот за пренесување на умрени воени лица на ЈА во мирно време (актот на полномошникот на Министерот на народната одбрана Пов. бр. 432 од 31 декември 1946 година).

Бр. 783

29 септември 1953 година

Белград

Државен секретар
за работи на народната одбрана
генерал-полковник,
Иван Гошњак, с. р.

Согласен,
Државен секретар
за работи на буџетот и за државна
администрација,
Раја Недељковиќ, с. р.

ВОЕНА ПОШТА

Број на деловодниот протокол

Датум:

СПРОВОДНИЦА НА ПОСМРТНИТЕ ОСТАТОЦИ

- 1) Име и презиме, чин и единица на умрениот (загинатиот) _____
- 2) Од која болест умрел и кога? _____
- 3) Дали трупот бил закопан или не? _____
- 4) Дали се пренесува трупот во лимен и дрвен сандак или само во дрвен? _____
- 5) Дали трупот се пренесува од санитетска установа и која _____ или од терен? _____
- 6) Место (село, околија) од каде се пренесува трупот и датум _____
- 7) Место во кое се пренесува трупот _____
- 8) Дали сандакот смее да се отвори по доаѓањето во местото на определувањето? _____
(Забелешка: кај заразни и ископани трупови забрането е отворање на сандакот).
- 9) Врз основа на чие одобрение се врши пренесување на трупот (назив на командата, установата и бројот на одобрението)? _____
- 10) Име, презиме и место на постојаниот престој на пратителот на трупот _____

- 11) Потпис (во заграда четливо да се напише роденото и фамилијарното име, чинот и единицата на лекарот што ја издава спроводницата).

(Тркалест
печат)

Забелешка:

Лицето што ги следи посмртните остатоци должно е веднаш по доаѓањето да му ја предаде оваа спроводница на народниот одбор на општината (градот) на чие подрачје се врши законот. Народниот одбор ќе потврди на грбот од спроводницата дека законот е извршен во присуство на претставник на народниот одбор и потоа спроводницата ќе ја упати до командата (управата) што го издала одобрението за пренесување на трупот.

346.

Врз основа на чл. 37 од Уредбата за патните и селидбените трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 59/52), а во согласност со Државниот секретар за работи на буџетот и за државна администрација пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Член 1

Во членот 6 од Правилникот за патните трошоци на службениците и работниците на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/53) ставот 1 се менува и гласи:

- „Дневниците за службено патување изнесува: 1) за службениците распоредени од IV платен разред нагоре — 800 динари;
- 2) за службениците распоредени од IX до V платен разред и за висококвалификуваните работници — 700 динари;
- 3) за другите службеници и работници — 600 динари.“

Член 2

Во членот 7 се брише ставот 1 и 3 и третата реченица во ставот 5 која започнува со зборовите: „Во тој случај на новиот службеник . . .“, а се завршува со зборовите: „за 25%.“

Ставот 2 од истиот член, кој станува став 1, се менува и гласи:

- „На службеник упатен на замена во друго место му припаѓа дневница, и тоа:
- 1) за службениците распоредени од IV платен разред нагоре — 600 динари;
- 2) за службениците распоредени од IX до V платен разред и за висококвалификуваните работници — 525 дин.;
- 3) за другите службеници и работници — 450 дин.“

Член 3

Во членот 13 ставот 2 се менува и гласи:

„Како теренска работа во смисла на овој правилник се смета:

- 1) одржување пруги, пружни постројки и објекти, одржување телеграфско-телефонски и сигнално-сигурносни линии и постројки и одржување постројки на јака струја;
- 2) реконструкција и поправка на пруги, пружни постројки и објекти, телеграфско-телефонски и сигнално-сигурносни линии и постројки и постројки на јака струја;
- 3) изградба на индустриски колосеци, мостови, згради и други објекти, телеграфско-телефонски и сигнално-сигурносни линии и постројки, постројки на јака струја и други слични работи;
- 4) геолошки и истражувачки работи на терен;
- 5) трасирање и обележување пруги и снимање на терени;
- 6) надзор над градење пруги на терен;
- 7) работи на расчистување пруги по несреќа, завејување, затрупување и во други слични случаи;
- 8) копање и чистење бунари.“

Член 4

Членот 14 се менува и гласи:

„За вршење на работите од чл. 18 вон подрачјето на теренските единици на експлоатацијата на железниците, на службениците им припаѓа надокнада за теренската работа, и тоа:

- 1) на службениците за кои не се организирани сместување и исхрана им припаѓа за првите триесет дена живеење во исто место надокнада во износ на цела дневница за службено патување, а преку тој срок 75% од соодветната дневница;
- 2) на службениците за кои се организирани сместување и исхрана или само сместување или исхрана

на им припаѓа за првите триесет дена живеење во исто место дневна надокнада, и тоа:

а) за службениците распоредени од IV платен разред нагоре — 600 дин.;

б) за службениците распоредени од IX до V платен разред и за висококвалификуваните работници — 525 дин.;

в) за другите службеници и работници — 450 дин.

По триесет дена живеење во исто место им припаѓа 50% од надокнадата определена во точката 2 од претходниот став.

Ако се вршат теренските работи во место каде условите на животот бараат поголеми трошоци, надокнадата за теренска работа може по исклучок да се наголемува до износот на фактичните трошоци, но најповеќе до 75% од соодветната дневница за службено патување. Ова наголемување го одобрува директорот на дирекцијата на железниците по предлог од старешината на организационата единица.

Член 5

Членот 17 се менува и гласи

„Кога работите од членот 13, како и другите работи, се вршат во границите на теренските единици на експлоатацијата на железниците, на службениците им припаѓа дневна надокнада за теренската работа, и тоа:

1) на службениците распоредени од IV платен разред нагоре — 600 дин.;

2) на службениците распоредени од IX до V платен разред и на висококвалификуваните работници — 525 дин.;

3) на сите други службеници и работници — 450 дин.

Кога работите од претходниот став се вршат периодично како дел на редовната работа, на службениците може да им се определи месечна паушална надокнада најповеќе до износот од 5.000 динари месечно.

За обиколките на терен за кои припаѓа надокнада по ст. 1 пресметувањето на надокнадата се врши со собирање на времето проведено на терен во текот на месецот и со делење со 24, со тоа што за собирање да не се земаат во обзир обиколките што траат покусо од 6 часа, како ни обиколките за кои не припаѓа надокнада во износ од пет цели дневници.

По исклучок од прописите на претходните ставови надокнадата за теренска работа изнесува, и тоа:

1) на надзорниците за одржување пруги за вршење надзор во границите на нивната околија до 2.000 динари месечно;

2) на службениците што вршат примање на локомотиви, коли, шини, стрелки, граѓа и други железнички материјали во местото на службувањето — до 4.000 динари месечно.

Решението за определување висината на надокнадата по претходниот став го донесува директорот на дирекцијата на железниците.

На шофер на моторна дресина му припаѓа на име на надокнада на трошоците за време на возење 15 динари за секој час проведен на пат, сметајќи го времето од кинисувањето до враќањето во домицилот. За пресметување на надокнадата служат податоците од патниот лист.

За патување вон подрачјето на теренската единица на службениците им припаѓаат дневниците за службени патувања или други надокнади под условите предвидени со овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а

исплатите по него ќе се вршат од 22 јули 1953 година.

ГДЈЖ бр. 2010

5 август 1953 година

Белград

Директор
на Главната дирекција
на Југословенските железници,
Благоје Боговац, с. р.

Согласен,
Државен секретар за работи
на буџетот и за државна администрација
Раја Недељковиќ, с. р.

347.

Врз основа на чл. 124 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници во врска со Одлуката од Сојузниот извршен совет за распишување избори за Сојузниот собор и за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина Р. п. бр. 235 од 10 септември 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/53), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ ВО КОЈ ЌЕ ГЛАСААТ ЛИЦАТА ШТО СЕ НАОЃААТ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ СРОК ИЛИ НА ВОЕНА ВЕЖБА, КАКО И ДРЖАВЈАНИТЕ НА ФНРЈ ШТО ГЛАСААТ НА ИЗБИРАЧКИТЕ МЕСТА ПРИ ДИПЛОМАТСКИТЕ И КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА ИЛИ НА ПОМОРСКИТЕ И РЕЧНИТЕ БРОДОВИ

I. Лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот срок или на воена вежба, како и државјаните на ФНРЈ што на изборите за пратеници за Сојузниот собор ќе гласаат на избирачките места при дипломатските и конзуларните претставништва или на поморските и речните бродови, ќе гласаат на 16 ноември 1953 година.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 41

10 октомври 1953 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаил Горбевкиќ, с. р.

348.

Врз основа на чл. 45 и 46 ст. 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Во Околистката изборна комисија за Изборната околија Метковиќ и Макарска, на упразнетото место претседател на комисијата се назначува Ренат Љуба, судија на Околистскиот суд во Метковиќ.

Бр. 23

2 октомври 1953 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаил Горбевкиќ, с. р.

349.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа, чл. 11 од Законот за Југословенскиот првен крст и Решението од Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет бр. 8392 од 25 август 1953 година донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ДОПЛАТНА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПОВОД НЕДЕЛАТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ 1953 ГОДИНА

На 25 октомври 1953 година ќе се пушти во течај доплата на поштенска франко и порто марка по повод Неделата на Црвениот крст, секоја во вредност од 2 динари.

Сликата на двете марки прикажува болничарка што врши трансфузија на крв над дете и белег на црвениот крст. Под сликата е вртано „ФНР Југославија“ со латиница, а над сликата текстот: „Недеља Црвеног крста 1953“ со кирилица. Ознаката на вредноста со „2“ е во долниот десен агол на марката. Кај порто марката под ознаката на вредноста стои уште зборот „порто“ со латиница. Војата на франко марката е костенова, а на порто марката љубичеста.

Овие марки ќе бидат во продажба и задолжителна употреба како доплатни поштенски марки за време на траењето на Неделата на Црвениот крст од 25 октомври до 1 ноември 1953 година.

Бр. 9677

10 октомври 1953 година

Белград

Директор
на Главната дирекција на поштите,
Никола Милановиќ, с. р.

350.

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИК

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди: Широк плоскаест челик вруко

валјан JUS. C.B3.030

Челични I — носачи вруко валјани JUS. C.B3.131

Челични U — профили вруко валјани JUS. C.B3.141

Ладно валјани траки од ниско јагленичен челик JUS. C.B3.521

Ладно валјани траки од челик за термичка обработка JUS. C.B3.522

Тракаст (обрачен) челик вруко валјан JUS. C.B3.550

Споменатите југословенски стандарди се објавени во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1954 година.

Бр. 1382

30 септември 1953 година

Белград

Претседател на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

351.

Врз основа на точ. 21 од Упатството за извршување на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет дава следни

ОБЈАСНЕНИЈА

ЗА ПРИМЕНА НА ПООДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ

а) Примена на одредбите во поглед на собирачите на избирачите

1. За да бидат надлежните околиски изборни комисии во состојба да ја извршат должноста во поглед на свикнувањето на собирот на избирачите што им е определена во чл. 59 ст. 2 и чл. 148 ст. 3 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници (во натамошниот текст: Изборниот закон); претседателот на народниот одбор на општината односно градот како и претставникот на стопанската организација должни се веднаш да ја известат изборната комисија за свикнувањето на собирот на избирачите. Ова известување може да биде писмено и усно.

2. Собори на избирачите не се одржуваат во оние селански работни задруги чие што собрание донесло одлука за ликвидација на задругата во смисла на чл. 30 од Уредбата за имотните односи и за реорганизацијата на селанските работни задруги. Членовите на таква задруга и членовите на нивните домаќинства што се занимаваат со земјоделство учествуваат на собирите на избирачите во општа или специјализирана земјоделска задруга ако се членови на такви задруги.

Сите земјоделски задруги што правно постојат претставуваат подрачје на собирачите на избирачите ако ги исполнуваат соодветните услови што ги предвидува Изборниот закон. Ако претседателот на управниот одбор или целиот управен одбор не ја врши својата должност собирот на избирачите во таква задруга ќе го свика надлежната околиска изборна комисија по своја иницијатива или по предлог од членовите на задругата.

3. Соборите на избирачите во земјоделски задруги што опфаќаат членови од две или повеќе села на иста или разни административни околии можат да се одржат по селата во кои се настанети членовите на задругата ако бројот на тие членови изнесува преку 50. Надлежната околиска изборна комисија, по предлог од управниот одбор на задругата, аналогно на одредбата од чл. 145 ст. 3 од Изборниот закон, може да утврди да се одржуваат одделни собори на избирачите по селата без обзир што тие избирачи и' припаѓаат на иста земјоделска задруга.

4. Ако поодделни самостојни погони во состав на земјоделска задруга или селско-стопанско добро опфаќаат стопански дејности што спаѓаат во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството, собирачите на избирачите што се формираат во такви самостојни погони го вршат правото на кандидирањето за избирање сојузни пратеници за Соборот на производителите на групата на индустријата, трговијата и занаетчиството.

5. Сите производители на работа во стопанската област на рибарството учествуваат на собирачите на избирачите што вршат кандидирање за избирање сојузни пратеници за Соборот на производителите на групата на селското стопанство.

6. Работниците и службениците што останале времено вон работен однос без своја вина, а кои

Во моментот на престанокот на работниот однос имале својство на производител во смисла на одредбите од чл. 26 ст. 1 и 3 од Изборниот закон го задржуваат тоа својство и го уживаат избирачкото право што по тој закон им припаѓа на производителите, ако по истекот на отказниот срок му се пријавуваат редовно на надлежното биро за посредување на трудот, во смисла на Уредбата за материјално обезбедување и другите права на работниците и службениците што се наоѓаат времено вон работен однос („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52).

б) Примена на одредбите за својството на стопанска организација

7. Во смисла на одредбите од Изборниот закон секое стопанско претпријатие претставува стопанска организација. Тоа значи дека стопанска организација што ги врши правата по Изборниот закон е секое стопанско претпријатие без обзир на видот на неговата стопанска дејност, вклучувајќи ги тука претпријатијата и дуќаните што во областа на занаетчеството се занимаваат со услужни и други слични дејности, или со дејности со кои се занимаваат и оние стопански установи кои според одредбите од Упатството на Сојузниот извршен совет за извршување Изборниот закон не спаѓаат во групата на стопанските организации во смисла на одредбите од тој закон.

8. Во смисла на одредбите од Изборниот закон и Упатството за извршување на тој закон, како стопански организации чии работници и службеници им припаѓаат на производителните групи цитирани во чл. 26 ст. 3 од Изборниот закон се сметаат и оние стопански установи во областа на комуналната дејност што се занимаваат со одржување и експлоатација на градските зеленила, со градска чистота и со опшарска служба и со одржување улици и патишта.

в) Примена на одредбите за својството функционер на синдикална или задружна организација

9. Одредбата на чл. 26 ст. 6 од Изборниот закон за правото на функционер на синдикална или задружна организација што за функционер е избран од производителите дека може да биде избран за сојузен пратеник за Соборот на производителите не се однесува до оние функционери на синдикална или задружна организација што имаат статус на државен службеник или службеник на стопанска установа која нема карактер на стопанска организација во смисла на одредбите од Изборниот закон.

Исто така за пратеник за Соборот на производителите не може да биде избран функционер на синдикална или задружна организација или поранешен производител што ја врши должноста претседател на народен одбор, доколку таа должност претставува постојана служба за која се прима постојана награда.

Бр. 13037. — Од Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет, 14 октомври 1953 година.

Претседателот на Сојузното веќе и Претседателот на Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ, по извршеното сравнување на текстот од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 35 од 10 септември 1953 година, со изворниот текст, установија дека во објавениот текст се поткрале долу наведените грешки, и дава следна

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ

Во членот 99 став 2, вториот ред, по зборот „одбор“ место сврзникот „и“ треба да стои „односно“;

Во членот 148 ст. 1, втората реченица, место „членот 147 став 3“ треба да стои „членот 146 став 3“;

Во членот 155 ст. 1, првиот и вториот ред, по зборовите „предлози на кандидатурите“ треба да се стават зборовите „од собираите на избирачите“.

Од Кабинетот на Претседателот на Сојузното веќе и на Претседателот на Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ, Белград, 5 октомври 1953 година.

Управата за поморство и речен сообраќај по извршеното сравнување со изворниот текст установила дека во текстот на Правилникот за ознаките на пловните патишта во крајбрежното море на Федеративна Народна Република Југославија, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 33/52, се поткрала долу цитираната грешка, и дава следна

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЗНАКИТЕ НА ПЛОВНИТЕ ПАТИШТА ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Во чл. 14 ст. 3 во точ. в) на крајот, место зборовите: „на почетокот на спрудот црво обоена топка, а на завршетокот црво обоен крст“ треба да стои: „на почетокот на спрудот црвено обоена топка, а на завршетокот црвено обоен крст“.

Бр. 2464. — Од Управата за поморство и речен сообраќај — Белград, 9 октомври 1953 година.

УКАЗИ

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесувам

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО СОЕДИНЕНИТЕ ДРЖАВИ НА МЕКСИКО

I

Се отповикува:

Карло Мразовиќ, од должноста на вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Соединетите Држави на Мексико.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 32

21 септември 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон,
а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесувам

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОЩЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА МЕКСИКО

I

Се назначува:

Љубо Илиќ, досегашен вонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Норвешка за вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Соединетите Држави на Мексико.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 33

21 септември 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
331. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ за потврда на Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ донесен на 30 април 1952 година врз основа на чл. 71 од Законот за управните спорови — — — — —	481
332. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за оснивање Југословенскиот национален комитет на Организацијата на Обединетите нации за селско стопанство и исхрана (ФАО) — — — — —	481
333. Одлука за измена на тарифата за превозење шеќерна репа на југословенските железници — — — — —	482
334. Наредба за продолжување важењето на Наредбата за времено забранување на стопанските претпријатија средствата од определените фондови да ги користат за плаќање на странството стски и услуги — — — — —	482
335. Наредба за ставање вон сила Наредбата за времено забранување увозот на некои производи и Наредбата за забранување увоз на цигар-папир — — — — —	482
336. Наредба за забрана на извозот на некои производи — — — — —	482
337. Упатство за измена и дополненије на Упатството за примена на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството — — — — —	483
338. Упатство за полагање стручни испити на оспособените инвалиди — — — — —	483
339. Решение за наголемување делот на девизните средства што им останува на слободно располагање на стопанските организации — — — — —	483
340. Решение за начинот за одобрување изводењето на градежни работи и испораки и монтажа на инвестициони добра во странство и нивното кредитирање — — — — —	484
341. Решение за измена на повластените продавни цени на вештачкото гудре — — — — —	485
342. Решение за правото на повластено купување јаглен на припадниците на Народната милиција — — — — —	485
343. Решение за укинување на Решението за надокнадата (регресот) на разликите во цената на рото-хартија — — — — —	485
344. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за наплата на данокот при исплата на сметките на приватни лица — — — — —	486
345. Упатство за применување на Одлуката за надокнада на трошоците за пренесување посмртни остатоци на воените лица и припадниците на Народната милиција — — — — —	486
346. Правилник за измени на Правилникот за патните трошоци на службениците и работниците на Југословенските железници — — — — —	488
347. Решение за определување денот во кој ќе гласаат лицата што се наоѓат на отслужување на воениот срок или на воена вежба, како и државјаните на ФНРЈ што гласаат на избирачките места при дипломатските и конзуларните претставништва или на поморските и речните бродови — — — — —	489
348. Решение за измена на Решението за назначувањето околински изборни комисии за избирање пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина — — — — —	489
349. Решение за пуштање во течај доплатна франко и порто марка по повод Неделата на Црвениот крст 1953 година — — — — —	490
350. Решение за донесување југословенски стандарди за челик — — — — —	490
351. Објасненија за примена на поодделни одредби од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници — — — — —	490
Исправка на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници — — — — —	491
Исправка на Правилникот за ознаките на пловите патишта во крајбрежното море на Федеративна Народна Република Југославија — — — — —	491